



Финансиски извештаи

# За работењето на НЛБ Нов Пензиски Фонд АД Скопје

За првите три месеци од 2017 година

## Содржина

1. Биланс на состојба на ден 31.03.2017	3
2. Биланс на успех за периодот 01.01.-31.03.2017	9
3. Извештај за паричните текови за период од 01.01.2017 до 31.03.2017	11
4. Движење на промени во главнина за периодот 01.01.-31.03.2017	12
5. Белешки кон Финансиските извештаи за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017	14

1. Биланс на состојба на ден 31.03.2017

р.б	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	Белешка	31.12.2016 во МКД	31.03.2017 во МКД
1	2	3	4	5	6
		<b>СРЕДСТВА</b>			
1		<b>А.Побарувања за запишана а неуплатена основна главнина</b>			
2		<b>Б. Долгорочни средства (3+10+18+19+27+28)</b>		<b>338.157.377,00</b>	<b>353.471.292,00</b>
3	<b>00</b>	<b>Нематеријални средства (4+5+6+7+8+9)</b>	<b>11</b>	<b>2.907.275,00</b>	<b>2.864.216,00</b>
4		1.Основачки издатоци		0,00	0,00
5		2.Гудвил (Goodwil)		0,00	0,00
6		3.Патенти, лиценци и концесии		14.490,00	7.950,00
7		4.Заштитни знаци и слични права		2.892.785,00	2.856.266,00
8		5.Аванси за нематеријални средства		0,00	0,00
9		6.Останати нематеријални средства		0,00	0,00
10	<b>01</b>	<b>Материјални средства (11+12+13+14+15+16+17)</b>	<b>12</b>	<b>1.579.118,00</b>	<b>1.145.394,00</b>
11		1.Земјишта и шуми		0,00	0,00
12		2.Градежни објекти		0,00	0,00
13		3.Постројки и опрема		0,00	0,00
14		4. Алат, погонски и канцелариски материјал, мебел и транспортни средства		1.579.118,00	1.145.394,00
15		5.Аванси за материјални средства		0,00	0,00
16		6.Материјални средства во подготовка		0,00	0,00
17		7.Останати материјални средства		0,00	0,00
18	<b>02</b>	<b>Вложувања во недвижности</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	<b>03</b>	<b>Долгорочни финансиски вложувања (20+21+22+23+24+25+26)</b>		<b>333.615.414,00</b>	<b>349.461.682,00</b>
20		1.Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)		0,00	0,00
21		2.Заеми на поврзани субјекти		0,00	0,00
22		3. Финансиски средства кои се чуваат до доспевање		0,00	0,00

23		4. Финансиски средства расположиви за продажба	<b>13</b>	211.015.414,00	221.261.682,00
24		5. Финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба		0,00	0,00
25		6. Дадени кредити, депозити и кауции	<b>14</b>	122.600.000,00	128.200.000,00
26		7. Останати долгорочни вложувања		0,00	0,00
<b>27</b>	<b>04</b>	<b>Долгорочни побарувања</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>05</b>	<b>Одложени даночни средства</b>		<b>55.570,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>		<b>В. Краткорочни средства (30+38+42+49+55+59+60+67+72+73)</b>		<b>56.265.602,00</b>	<b>61.106.879,00</b>
<b>30</b>	<b>10</b>	<b>Парични средства и парични еквиваленти (31+32+33+34+35+36+37)</b>		<b>373.106,00</b>	<b>4.256.181,00</b>
31		1. Жиро сметки		600,00	600,00
32		2. Благајна		11.664,00	6.340,00
33		3. Девизни сметки		0,00	0,00
34		4. Девизни акредитиви		0,00	0,00
35		5. Девизна благајна		0,00	0,00
36		6. Депозити и хартии од вредност- парични еквиваленти	<b>15</b>	350.073,00	4.215.064,00
37		7. Останати парични средства		10.769,00	34.177,00
<b>38</b>	<b>11</b>	<b>Побарувања од поврзани субјекти(39+40+41)</b>		<b>80.877,00</b>	<b>0,00</b>
39		1. Побарувања од поврзани субјекти по основ на продажба на производи и услуги		80.877,00	0,00
40		2. Побарувања по камати од поврзани субјекти		0,00	0,00
41		3. Останати побарувања од поврзани субјекти		0,00	0,00
<b>42</b>	<b>12</b>	<b>Побарувања од купувачите (43+44+45+46+47+48)</b>		<b>1.317.813,00</b>	<b>872.554,00</b>
43		1. Побарувања од купувачи		0,00	0,00
44		2. Побарување за надоместок од уплатени придонеси		1.190.537,00	825.043,00
45		3. Побарување за надоместок за управување со средства		0,00	0,00
46		4. Побарувања за надоместок за премин		0,00	0,00
47		5. Побарувања од камати на депозити и хартии од вредност		36.197,00	0,00
48		6. Останати побарувања		91.079,00	47.511,00

<b>49</b>	<b>13</b>	<b>Побарувања од државата и други институции (50+51+52+53+54)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.222.015,00</b>
50		1. Данок на додадена вредност		0,00	0,00
51		2. Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход		0,00	0,00
52		3. Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од плати		0,00	0,00
53		4. Побарувања за повеќе платени даноци од добивката		0,00	1.222.015,00
54		5. Побарувања од државата и други институции врз основа на останати неспомнати давачки		0,00	0,00
<b>55</b>	<b>14</b>	<b>Побарувања од вработените (56+57+58)</b>		<b>105.164,00</b>	<b>38.761,00</b>
56		1. Побарувања од вработените за повеќе исплатени плати и надоместоци на плати и други примања		0,00	0,00
57		2. Побарувања од вработените за аконтации за службени побарувања		0,00	0,00
58		3. Останати побарувања од вработените		105.164,00	38.761,00
<b>59</b>	<b>15</b>	<b>Останати побарувања</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60</b>	<b>16</b>	<b>Краткорочни финансиски средства (61+62+63+64+65+66)</b>		<b>39.798.237,00</b>	<b>39.865.365,00</b>
61		1. Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)		0,00	0,00
62		2. Краткорочни кредити и заеми		0,00	0,00
63		3. Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	<b>16</b>	12.298.237,00	7.865.365,00
64		4. Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба		0,00	0,00
65		5. Краткорочно орочени средства	<b>17</b>	27.500.000,00	32.000.000,00
66		6. Останати краткорочни вложувања		0,00	0,00
<b>67</b>	<b>19</b>	<b>Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР) (68+69+70+71)</b>		<b>14.423.243,00</b>	<b>14.684.841,00</b>
68		1. Однапред платени трошоци		209.572,00	817.094,00
69		2. Трошоци што се разграничуваат на повеќе години		0,00	0,00

70		3.Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани	18	14.213.671,00	13.867.747,00
71		4.Останати платени трошоци и пресметани приходи		0,00	0,00
72	32	<b>Залиха на резервни делови</b>		<b>167.162,00</b>	<b>167.162,00</b>
73	35	<b>Залиха на ситен инвентар и амбалажа</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74		<b>Г.Вкупно средства (1+2+29)</b>		<b>394.422.979,00</b>	<b>414.578.171,00</b>
75		<b>Д.Вонбилансна евиденција</b>			
		<b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>			
76		<b>А.Главнина и резерви (77+81+82+83+87+90)</b>		<b>371.604.026,00</b>	<b>390.625.725,00</b>
77	90	<b>Основна главнина- запишан капитал (78+79+80)</b>	19	<b>130.001.478,00</b>	<b>130.001.478,00</b>
78		1. Основна главнина- запишан и уплатен капитал		130.001.478,00	130.001.478,00
79		2. Запишана а неуплатена основна главнина		0,00	0,00
80		3. Сопствени акции и удели		0,00	0,00
81	91	<b>Премии на емитирани акции</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82	93	<b>Ревалоризициона резерва</b>		<b>-470.347,00</b>	<b>551.264,00</b>
83	94	<b>Резерви (84+85+86)</b>		<b>17.003.610,00</b>	<b>18.870.573,00</b>
84		1.Законски резерви		13.746.997,00	13.746.997,00
85		2.Статутарни резерви		0,00	0,00
86		3.Останати резерви		3.256.613,00	5.123.576,00
87	95	<b>Акумулирана добивка и добивка за финансиската година (88+89)</b>		<b>225.069.285,00</b>	<b>241.202.410,00</b>
88		1.Акумулирана добивка		160.619.907,00	223.202.322,00
89		2.Добивка за финансиската година		64.449.378,00	18.000.088,00
90	96	<b>Пренесена загуба и загуба за финансиската година (91+92)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91		1.Пренесена загуба		0,00	0,00
92		2.Загуба за финансиската година		0,00	0,00
93		<b>Б.Долгорочни обврски (94+97)</b>		<b>1.270.124,00</b>	<b>1.324.703,00</b>
94	27	<b>Долгорочни резервирања (95+96)</b>		<b>1.209.801,00</b>	<b>1.266.762,00</b>
95		1. Резервирања за пензии, отпремнини и сл. Обврски кон вработени		1.209.801,00	1.266.762,00
96		2. Останати долгорочни резервирања за ризици		0,00	0,00

<b>97</b>	<b>27</b>	<b>Долгорочни обврски (98+99+100+101+102+103)</b>		<b>60.323,00</b>	<b>57.941,00</b>
98		1. Долгорочни обврски спрема пензиските фондови		0,00	0,00
99		2. Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти		60.323,00	0,00
100		3. Долгорочни обврски врз основа на заеми, кредити и кауции		0,00	0,00
101		4. Долгорочни обврски спрема добавувачите		0,00	0,00
102		5. Долгорочни обврски врз основа на хартии од вредност		0,00	0,00
103		6. Одложени даночни обврски		0,00	57.941,00
<b>104</b>		<b>В.Краткорочни обврски (105+108+114+120+123+124+128)</b>		<b>21.548.829,00</b>	<b>22.627.743,00</b>
<b>105</b>	<b>21</b>	<b>Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти (106+107)</b>		<b>219.219,00</b>	<b>41.686,00</b>
106		1. Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти во земјата		179.824,00	41.686,00
107		2. Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти во странство		39.395,00	0,00
<b>108</b>	<b>22</b>	<b>Обврски кон добавувачите (109+110+111+112+113)</b>		<b>609.902,00</b>	<b>859.108,00</b>
109		1. Обврски кон добавувачите во земјата		452.129,00	701.335,00
110		2. Обврски кон добавувачите во странство		0,00	0,00
111		3. Обврски кон МАПАС		0,00	0,00
112		4. Обврски кон Фондот на ПИОМ		157.773,00	157.773,00
113		5. Обврски кон чувар на имот		0,00	0,00
<b>114</b>	<b>23</b>	<b>Краткорочни обврски за даноци и други давачки (115+116+117+118+119)</b>		<b>3.805.254,00</b>	<b>4.464.793,00</b>
115		1. Обврски за данок на додадена вредност		0,00	0,00
116		2. Обврски за персонален данок на доход		0,00	25.057,00
117		3. Обврски за даноци и придонеси од плати		1.993.273,00	2.273.059,00
118		4. Обврски за даноци од добивката		1.811.981,00	2.166.677,00
119		5. Обврски кон државата и други институции врз основа на останати неспомнати давачки		0,00	0,00

<b>120</b>	<b>24</b>	<b>Обврски спрема вработените</b>		<b>6.794.577,00</b>	<b>7.807.933,00</b>
121		1. Обврски за плата и надоместоци на плата		6.794.577,00	7.796.401,00
122		2. Останати обврски спрема вработените		0,00	11.532,00
<b>123</b>	<b>25</b>	<b>Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>124</b>	<b>26</b>	<b>Краткорочни финансиски обврски (125+126+127)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
125		1. Краткорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани друштва		0,00	0,00
126		2. Краткорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и од странство		0,00	0,00
127		3. Обврски врз основа на останати краткорочни финансиски средства		0,00	0,00
<b>128</b>	<b>29</b>	<b>Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди (129+130)</b>		<b>10.119.877,00</b>	<b>9.454.223,00</b>
129		1. Пресметано а одложено плаќање на трошоците		10.119.877,00	9.454.223,00
130		2. Останато одложено плаќање на трошоците и приходите		0,00	0,00
<b>131</b>		<b>Г. Вкупно обврски (93+104)</b>		<b>22.818.953,00</b>	<b>23.952.446,00</b>
<b>132</b>		<b>Д. Вкупно главнина и обврски (76+131)</b>		<b>394.422.979,00</b>	<b>414.578.171,00</b>
<b>133</b>		<b>Ѓ. Вонбилансна евиденција</b>			



## 2. Биланс на успех за периодот 01.01.-31.03.2017

р.б	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	31.03.2016 во МКД	31.03.2017 во МКД
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>73</b>	<b>Приходи од управување со фондот (2+3+4)</b>	<b>5</b>	<b>43.515.874,00</b>	<b>45.828.143,00</b>
2		Приходи од надоместок од придонеси		20.108.424,00	20.243.570,00
3		Приходи од надоместок за управување		23.407.450,00	25.584.573,00
4		Приходи од надоместок за премин		0,00	0,00
<b>5</b>	<b>70</b>	<b>Расходи од управување со фондот (6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>6</b>	<b>12.217.123,00</b>	<b>13.758.967,00</b>
6		1.Расходи за МАПАС (% од уплатени придонеси)		5.406.087,00	5.922.835,00
7		2.Расходи за чуварот на имот (% од уплатени придонеси)		3.556.438,00	4.277.793,00
9		4. Трошоци за трансакции		69.222,00	0,00
10		5. Трошоци за маркетинг		2.349.525,00	2.711.411,00
11		6. Трошоци за агенти		531.347,00	547.426,00
12		7. Останати трошоци за управување со фондот		304.504,00	299.502,00
<b>13</b>		<b>Добивка или загуба од управувањето со фондот (1-5)</b>		<b>31.298.751,00</b>	<b>32.069.176,00</b>
<b>14</b>	<b>76</b>	<b>Останати приходи на друштвото</b>		<b>351.413,00</b>	<b>681.839,00</b>
<b>15</b>	<b>40-46</b>	<b>Расходи од управување со друштвата (16+17+18+19+20+21)</b>		<b>17.502.233,00</b>	<b>16.957.535,00</b>
16		1. Трошоци за сировини и други материјали	<b>7</b>	400.665,00	312.873,00
17		2. Трошоци за услуги	<b>8</b>	3.236.699,00	3.146.525,00
18		3. Плати и надоместоци на плата и останати трошоци на вработените	<b>9</b>	11.518.514,00	11.016.217,00
19		4. Амортизација и вредносно усогласување		570.553,00	501.666,00
20		5. Резервирања за трошоци и ризици		23.937,00	45.972,00
21		6. Останати трошоци од работењето	<b>10</b>	1.751.865,00	1.934.282,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Финансиски приходи (23+24+25+26+27+28+29+30)</b>		<b>4.062.881,00</b>	<b>5.109.563,00</b>
23		1. Приходи од вложувања во поврзани субјекти		0,00	0,00
24		2. Приходи од вложувања во неповрзани субјекти		0,00	0,00

25		3. Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани субјекти	763.895,00	167.120,00
26		4. Приходи од курсни разлики од работењето со поврзани друштва	68,00	103,00
27		5. Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани субјекти	3.013.355,00	3.450.726,00
28		6. Приходи врз основа на курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	285.563,00	1.491.614,00
29		7. Нереализирани добивки ( приходи) од финансиски средства	0,00	0,00
30		8. Останати финансиски приходи	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>47</b>	<b>Финансиски расходи (32+33+34+35+36+37+38+39+40)</b>	<b>59.924,00</b>	<b>736.278,00</b>
32		1. Камати од работењето со поврзани субјекти	7.520,00	0,00
33		2. Курсни разлики во работењето со поврзани субјекти	3.780,00	5.290,00
34		3. Останати финансиски расходи од работењето со поврзани субјекти	0,00	0,00
35		4. Камати од работењето со неповрзани субјекти	27.443,00	24.272,00
36		5. Затезни камати	62,00	8,00
37		6. Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	21.119,00	706.708,00
38		7. Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	0,00	0,00
39		8. Вредносно усогласување на долгорочни финансиски средства и хартии од вредност расположливи за продажба	0,00	0,00
40		9. Останати финансиски расходи	0,00	0,00
<b>41</b>		<b>Вкупно приходи (1+14+22)</b>	<b>47.930.168,00</b>	<b>51.619.545,00</b>
<b>42</b>		<b>Вкупно расходи (5+15+31)</b>	<b>29.779.280,00</b>	<b>31.452.780,00</b>
<b>43</b>		<b>Добивка (Загуба) пред оданочување (41-42)</b>	<b>18.150.888,00</b>	<b>20.166.765,00</b>
<b>44</b>		<b>Данок на добивка</b>	<b>1.776.000,00</b>	<b>2.166.677,00</b>
<b>45</b>		<b>Добивка (загуба) по оданочување (43-44)</b>	<b>16.374.888,00</b>	<b>18.000.088,00</b>
<b>46</b>		<b>Малцинско учество</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>		<b>Нето добивка ( загуба) за пресметковниот период (45-46)</b>	<b>16.374.888,00</b>	<b>18.000.088,00</b>

**3. Извештај за паричните текови за период од 01.01.2017 до 31.03.2017**

<b>р.б.</b>	<b>Позиција</b>	<b>Износ</b>
01	Парични приливи од деловни активности	63.231.557,00
02	Парични одливи од деловни активности	-45.265.703,00
03	<b>Нето паричен тек од деловни активности (1-2)</b>	<b>17.965.854,00</b>
04	Парични приливи од инвестициски активности	11.014.349,00
05	Парични одливи од инвестициски активности	-25.097.128,00
06	<b>Нето паричен тек од инвестициски активности (4-5)</b>	<b>-14.082.779,00</b>
07	Парични приливи од финансиски активности	0,00
08	Парични одливи од финансиски активности	0,00
09	<b>Нето паричен тек од финансиски активности (7-8)</b>	<b>0,00</b>
10	<u>Нето зголемување или намалување на парите и паричните еквиваленти (3+6+9)</u>	<u>3.883.075,00</u>
11	<b>Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот</b>	<b>373.106,00</b>
12	<b>Пари и парични еквиваленти на крајот од периодот</b>	<b>4.256.181,00</b>

#### 4. Движење на промени во главнина за периодот 01.01.-31.03.2017

	Акционерски капитал	Ревалоризациона резерва	Законска резерва	Останати резерви	Добивка за тековната година	Акумулирана добивка	Непокриена загуба	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2016</b>	<b>130.001.478,00</b>	<b>-470.347,00</b>	<b>13.746.997,00</b>	<b>3.256.613,00</b>	<b>64.449.378,00</b>	<b>160.619.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.604.026,00</b>
Уплатен акционерски капитал	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
Добивка за тековната година	-	-	-	-	18.000.088,00	-	-	<b>18.000.088,00</b>
Нето добивки и загуби од вреднување на средства расположиви за продажба	-	1.021.611,00	-	-	-	-	-	<b>1.021.611,00</b>
Покривање на акумулирана загуба	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
Пренос во акумулирана добивка	-	-	-	-	- 60.999.378,00	60.999.378,00	-	<b>0,00</b>
Пренос во законски резерви	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
Издвоена добивка за реинвестирање	-	-	-	3.450.000,00	-3.450.000,00	-	-	<b>0,00</b>

Пренос на неискористен дел од издвоена добивка за реинвестирање во акумулирана добивка	-	-	-	- 1.583.037,00	-	1.583.037,00	-	<b>0,00</b>
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>Состојба на 31 март 2017</b>	<b>130.001.478,00</b>	<b>551.264,00</b>	<b>13.746.997,00</b>	<b>5.123.576,00</b>	<b>18.000.088,00</b>	<b>223.202.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.625.725,00</b>

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, [www.mapas.mk](http://www.mapas.mk)

**5. Белешки кон Финансиските извештаи за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017**

**НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје**  
**Белешки кон Финансиските извештаи**  
**за периодот од 01.01.2017 до 31.03.2017**

# **НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ**

## **Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

---

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

### **1 Општи информации**

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) претставува акционерско друштво основано на 17 мај 2005 година со седиште во Република Македонија. Друштвото е основано по Одобрение од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) со број 01-01 од 04 април 2005 година.

Основачи на Друштвото се Нова Љубљанска Банка д.д Љубљана со учество од 51% и НЛБ Банка АД Скопје со учество од 49% во вкупниот основачки капитал на Друштвото.

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје има единствена дејност на управување со Отворен задолжителен пензиски фонд - НЛБ Пензиски фонд и Отворен доброволен пензиски фонд - НЛБ Пензија плус, нивно претставување пред трети лица, како и други дејности поврзани со управувањето со фондовите.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Мајка Тереза бр.1  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Вработени

На 31 март 2017 година Друштвото има 30 вработени (31 декември 2016: 30 вработени).

### **Надзорен одбор**

Марјета Звер Цанкар - Претседател на Надзорен одбор

Круно Абрамович - Член на Надзорен одбор

Богоја Китанчев - Член на Надзорен одбор

Ќенан Идризи - независен член на Надзорен одбор

### **Управен одбор**

Давор Вукадиновиќ - Претседател на Управен одбор

Мира Шекутковска - Член на Управен одбор



(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Белешки кон финансиските извештаи****Основа за составување на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/15 и 30/2016), Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво донесен од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување - МАПАС (објавен во Службен весник на РМ бр. 11/2011 и 30/2012) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011).

Износите во финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД).

**2 Сметководствени политики**

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст.

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

**А Трансакции со странска валута**

Деловните промени во странска валута се искажуваат според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на Билансот на состојба. Печалбите и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во Билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалните курсеви важечки на 31 март 2017 и 31 декември 2016 година беа како што следи:

Девизен курс:	31 Март 2017 МКД	31 Декември 2016 МКД
ЕУР	61.6939	61.4812

**Б Нетирање на финансиски инструменти**

Финансиските средства и обврски се нетираат и нивната нето вредност се прикажува во Билансот на состојба на нето основа доколку постојат законски применливи права за нетирање и можност за прикажување на нето основа.

## НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ

### Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### Белешки кон финансиските извештаи

#### 2 Сметководствени политики (продолжение)

#### В Приходи од управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд

Друштвото остварува приходи од управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд по следните основи:

**Надоместок од придонеси** кој се пресметува како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална сметка и на секоја индивидуална потсметка на посебната сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на *задолжителниот фонд*, односно како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална и професионална сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на *доброволниот фонд*.

Надоместокот од придонеси, уплатени во *задолжителниот пензиски фонд* изнесува 2,75% (2016:3%).

Надоместокот од придонеси, уплатени на индивидуална сметка во *доброволниот пензиски фонд*, изнесува 2,9% (2016: 3,8%). Надоместокот од придонеси кај професионалните шеми се уредува со Договор помеѓу Друштвото и осигурителот и Договор за организирање и финансирање на професионална пензиска шема, склучен помеѓу осигурителот и претставник на неговите вработени или членови.

**Надоместок за управување** кој се пресметува како % од нето средствата на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд.

Надоместокот за управување со *задолжителен пензиски фонд*, на месечно ниво изнесува 0,035% (2016: 0,04%), од вредноста на нето средствата на задолжителниот фонд, додека надоместокот за управување со *доброволен пензиски фонд*, на месечно ниво изнесува 0,10% од вредноста на нето средствата на доброволниот фонд (2016: 0,10%).

#### **Надоместок за премин**

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг задолжителен пензиски фонд
Број на денови ≤ 720	15 евра
Број на денови > 720	Не се плаќа надоместок за премин

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг доброволен пензиски фонд
Број на денови ≤ 360	10 евра
Број на денови > 360	Не се плаќа надоместок за премин

Бројот на денови се пресметува согласно законската регулатива.

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Белешки кон финансиските извештаи****2 Сметководствени политики (продолжение)****Г Расходи од управување со задолжителен и доброволен фонд*****Расходи за МАПАС***

Друштвото е обврзано да плаќа надоместок на МАПАС во висина од 0,8% од вкупните придонеси уплатени во *задолжителниот*, односно *доброволниот пензиски фонд*, управувани од страна на Друштвото. (2016:0,8%).

***Расходи за чувар на имот***

Чувар на средствата на *задолжителниот пензиски фонд* управуван од страна на Друштвото е Комерцијална Банка АД Скопје. Надоместокот за Комерцијална Банка АД Скопје се пресметува како % од вкупната вредност на имотот на задолжителниот пензиски фонд и изнесува 0,07% за вредност од 300.000.001,00 до 400.000.000,00 ЕУР.

Чувар на средствата на *доброволниот пензиски фонд* е Комерцијална Банка АД Скопје. Надоместокот за Комерцијална Банка АД Скопје се пресметува како % од вкупната вредност на имотот на доброволниот пензиски фонд и изнесува 0,25%, до вредност на имотот од 50.000.000,00 ЕУР. Вредноста на имотот на доброволниот фонд на 31.03.2017 не надминува 50.000.000,00 ЕУР.

***Трошоци за трансакции***

Трошоците за трансакции се трошоци кои согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во име на задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд, а за сметка на пензиското друштво ги плаќа пензиското друштво. Трошоците за трансакции, во најголема мера се однесуваат на активностите што ги врши суб чуварот–депозитарна институција која има дозвола издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Македонија и е овластена за таква дејност согласно законите на државата каде се чуваат средствата на задолжителниот и доброволниот пензискиот фонд, поврзани со грижа за извршување на даночни обврски и трошоците за поврат на данок и/или други активности на суб чуварот поврзани со даночните обврски/права на пензискиот фонд.

***Трошоци за маркетинг***

Трошоците за маркетинг се трошоци поврзани со активности чија цел е зачленување или премин на членови од еден во друг пензиски фонд, рекламирање на карактеристиките на системот на капитално финансирано пензиско осигурување и особено на пензиското друштво.

Трошоците за маркетинг исто така опфаќаат и трошоци направени со цел обезбедување услуга и информација или објективно и навремено обезбедување податок поврзан со работењето на пензиското друштво, на сегашни или идни членови на задолжителниот односно доброволниот пензискиот фонд, како и трошоците поврзани со известувањата кои се доставуваат до членовите на задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд.

**Белешки кон финансиските извештаи****2 Сметководствени политики (продолжение)****Г Расходи од управување со задолжителен и доброволен фонд (продолжение)*****Трошоци за агенти***

Друштвото има овластени агенти – лица ангажирани по договор за дело чија активност е насочена кон привлекување на нови членови во задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд. Трошоците за агенти опфаќаат трошоци направени за организирање и полагање на испит за стекнување на својство на агент, за упис во регистарот на агенти, за издавање и продолжување на дозволата на агент, надоместоци за склучени договори, трошоци за едукација на агентската мрежа и сл. Вреднувањето на агентската провизија се врши согласно Тарифникот за провизионирање на Друштвото, на месечна основа. Трошоците за агенти се признаваат во Билансот на успех во моментот на нивното настанување.

***Останати трошоци за управување со задолжителен и доброволен фонд***

Овие трошоци ги опфаќаат трошоците за внес, корекција и поништување на договор за членство во Регистарот на членови, поднесоци и жалби до МАПАС, трошоците за спроведување на постапка за давање согласности од страна на МАПАС, трошоците за пристап кон информациониот систем на МАПАС и други трошоци поврзани со управување со фондовите.

**Д Приходи и расходи од камати**

Приходите и расходите по основ на камата се пресметани на сите каматоносни побарувања и обврски врз основа на законските прописи на Република Македонија или со договор помеѓу доверителот и должникот. Приходите и расходите од камати се признаваат сразмерно на времето на употреба на финансиските инструменти.

**Ѓ Финансиски средства**

Друштвото ги вложува своите слободни парични средства во депозити и хартии од вредност кои се дозволени согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

Друштвото располага со две портфолиа хартии од вредност - хартии од вредност расположливи за продажба и краткорочно орочени хартии од вредност кои се чуваат до доспевање. Сместувањето на хартиите во портфолио расположливи за продажба е резултат на определбата на Друштвото да вложува во хартии од вредност кои можат да бидат оттуѓени во било кое време, доколку се јави потреба од генерирање на ликвидни средства.

***Хартии од вредност расположливи за продажба***

Вложувањата во должнички хартии од вредност, Друштвото почетно ги признава како ставка на Билансот на состојба тогаш кога тоа станува странка во договорените одредби од инструментот, односно на датумот на тргување. Вложувањата во хартии од вредност почетно се вреднуваат по нивната набавна вредност со вклучени трошоци на трансакции направени за нивно стекнување. На крајот на секој месец се врши проценка и сведување на нивната сметководствена вредност на пазарната вредност според просечните пазарни цени објавени на активен пазар. Државните обврзници за кои не постои активен пазар, се вреднуваат по објективна вредност, утврдена со користење на пазарни претпоставки.

**Белешки кон финансиските извештаи**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**2 Сметководствени политики (продолжение)****Г Финансиски средства (продолжение)**

Ефектот од промената на објективната вредност има влијание врз главнината. Дисконтот како дел од амортизационата вредност се признава како компонента на приходите од камати на месечна основа. Премијата како дел од амортизационата вредност се признава како компонента на расходите од камати на месечна основа.

*Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање*

Друштвото ги вложува своите средства во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање, кога истите ги купува со цел да ги чува до нивното доспевање. По почетното признавање, овие хартии од вредност последователно се превреднуваат по амортизирана вредност со користење на методот на ЕКС, намалени за оштетувањата.

Приходите од амортизација ги содржат дисконтот или премијата при стекнувањето и надоместоците или трошоците кои се интегрален дел на ЕКС. Амортизацијата по ЕКС е вклучена во финансиските приходи во Билансот на успех.

*Депризнавање на финансиските инструменти*

Друштвото врши депризнавање на ХВ во случаите кога ја губи контролата над договорените права кои произлегуваат од нив, односно кога истите ќе ги продаде, кога истите ќе доспеат или на друг начин оттуѓат. Во моментот на депризнавање на ХВ расположиви за продажба (продажба, доспевање и сл), кумулативните нереализирани добивки/загуби кои претходно биле признаени во главнината се депризнаваат од капиталот и нето добивките/загубите се пренесуваат и признаваат во Билансот на успех како реализирани добивки/загуби. Во портфолиото до доспевање, ХВ се депризнаваат при доспевање на дел или целосно доспевање на главницата.

*Оштетување на финансиските инструменти*

Друштвото е должно најмалку еднаш годишно да проверува, дали постојат објективни докази за оштетување на вредноста на должничките ХВ. Друштвото признава загуба поради оштетување кај ХВ, доколку нивната сметководствена вредност е поголема од нивниот проценет надоместлив износ. Загубата поради оштетување се признава како расход во Билансот на успех. Кај ХВ расположливи за продажба износот на загубата поради оштетување претставува кумулативната загуба која што била признаена во капиталот, односно разликата помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност на ХВ. Кај ХВ кои се чуваат до доспевање, загубата поради оштетување се вреднува како разлика помеѓу поголемата од сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со ефективната каматна стапка.

**Е Материјални вложувања и нематеријални вложувања**

Друштвото ги евидентира материјалните и нематеријалните вложувања според набавна вредност, намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување.

Намалувањето на материјалните и нематеријалните вложувања произлегува од продажбите, расходивањата и пресметаната тековна амортизација. Капиталните добивки или загуби кои произлегуваат од овие трансакции се прикажуваат во Билансот на успех.

**Белешки кон финансиските извештаи**

## НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ

### Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017

---

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

#### **2 Сметководствени политики (продолжение)**

##### **Е Материјални вложувања и нематеријални вложувања (продолжение)**

Стапките на амортизација се така одредени да вредноста на материјалните и нематеријалните средства се распоредува во трошоци во проценетиот период на неговата корисност.

Применетите годишни стапки на амортизација, според проценетиот период на корисност се следните:

Моторни возила	25 %
Мебел и канцелариска опрема	20 %
Компјутерска опрема	25 %
Останата опрема	10 %
Нематеријални средства	20 %

##### **Ж Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат: паричните средства на трансакциска сметка, парични средства во благајна, депозити по видување, депозити и хартии од вредност со оригинален рок на доспевање до 3 месеци.

#### **3 Трошоци за користи на вработените**

Трошоците за користи на вработените се состојат од:

- Трошоци за краткорочни користи: плати и социјални придонеси, платени отсуства, платени годишни одмори, регрес за годишен одмор, новогодишен надомест, немонетарни користи (здравствена заштита, осигурување и сл), надомест за одвоен живот и други примања по договори за вработување.
- Долгорочни користи: јубилејни награди, отпремнина за одење во пензија и надомест по основ доброволна пензиска шема.

Краткорочните користи се вреднуваат по недисконтиран износ, кој се очекува да биде платен врз основа на работен однос.

Долгорочните користи се вреднуваат според сегашната вредност на дефинираните користи на датумот на Биланс на состојба. Долгорочните користи се очекува да бидат измирени во период подолг од 12 месеци по датумот на известување. Повторните мерења кај резервирањата за јубилејни награди, кои произлегуваат од актуарска добивка или загуба, освен износите вклучени во нето камати, се признаваат во Билансот на успех. Повторните мерења кај резервирањата за пензии, кои произлегуваат од актуарска добивка или загуба, освен износите вклучени во нето камати, се признаваат во капиталот.

##### **С Финансиски обврски**

Во краткорочни финансиски обврски, Друштвото ги класифицира сите обврски чиј рок на доспевање е до 12 месеци, а во долгорочни финансиски обврски сите обврски чиј рок на доспевање е подолг од 12 месеци.

Друштвото ги признава финансиските обврски како ставка во Билансот на состојба тогаш кога е веројатно дека ќе има одлив на средства кој може веродостојно да се измери.

**Белешки кон финансиските извештаи****2 Сметководствени политики (продолжение)****S Финансиски обврски (продолжение)**

Финансиските обврски се евидентираат по номинална вредност врз основа на соодветен сметководствен документ (фактура, договор, пресметка), согласно законските прописи и согласно Одлуките на Друштвото.

**И Данок на добивка**

Основа за пресметување на данокот е добивката утврдена како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник, во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди и искажана во билансот на успех.

Основата се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели, но и за дел од потенцијално неостварените приходи од поврзани лица ( приходни камати и трансферни цени). Законот за данокот на добивка како даночно непризнаени ги дефинира оние расходи кои не се во функција на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на таа дејност (подароци, репрезентација, премии за менаџерско осигурување, исплатени надоместоци на трошоци од работен однос над утврдените износи и сл).

Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката од предходната година ( реинвестирана добивка). Под реинвестирана добивка се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата заради проширување на дејноста на даночниот обврзник во материјални средства (недвижности, постројки и опрема, освен патнички автомобили, мебел, теписи, бела техника, уметнички дела од ликовната и применета уметност) и нематеријали средства (компјутерски софтвер и патенти).

Даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е една календарска година, а обврзник за пресметување и плаќање на данокот е секое правно лице- резидент на Република Македонија кој остварува добивка од вршењето на дејноста во земјата и странство. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.

Заради привремените разлики помеѓу вредностите кои се користат како основа заради оданочување и сметководствените вредности на средствата и обврските заради финансиско известување се пресметува одложен данок. Тековната важечка даночна стапка е користена за утврдување на одложениот данок на добивка.

Во периодот од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, компаниите не требаа да плаќаат данок на добивката пред оданочување, се додека таа не се дистрибуира во форма на дивиденди или друга форма на распределба на добивката. Ако дивидендата, која произлегува од добивката генерирана во периодот 2009-2013 е исплатена, 10% данок ќе се плаќа во моментот на исплата на дивидендата, без оглед на тоа дали е во паричен или непаричен облик. Со оглед на тоа дека данокот произлегува од акумулираната добивка, таквиот данок се признава во капиталот.

**J Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од 21.200 обични акции и изнесува 130.001.478,00 МКД (31 декември 2016: 130.001.478,00 МКД). Акционерскиот капитал е целосно уплатен во паричен износ.

**Белешки кон финансиските извештаи****2 Сметководствени политики (продолжение)****К Законски резерви**

Согласно законот за трговски Друштва, Друштвото е обврзано да издвојува законска резерва во износ од 5% од остварената годишна добивка, се додека законските резерви не достигнат износ од 1/10 од основачкиот капитал на Друштвото. На 31 март 2017 година задолжителната резерва на Друштвото е повисока од 1/10 од основачкиот капитал.

**Л Наеми**

Наемите со кои значаен дел од ризикот и наградите од сопственоста се задржани од страна на наемодавачот се класифицирани како оперативен наем. Плаќањата направени по основ на оперативен наем (нето од било какви поттикнувања од страна на наемодавателот) се признаваат во Билансот на успех на праволиниска основа во текот на периодот на наемот.

Наемите со кои се пренесуваат сите ризици и награди на закупопримачот се класифицирани како финансиски наем. Финансиските наеми се признаваат како средство на почетокот на наемот, по пониската од објективната вредност на средството и сегашната вредност на сите идни плаќања за наемот. Изнајмените средства се амортизираат во тек на корисниот век на средствата. Плаќањата за наем се состојат од плаќања на камата и главница.

**Љ Останати резерви**

Согласно законот за данок на добивка, даночната основа може да се намали за износот на инвестициите во материјални и нематеријални средства, пропишани во законот. За да може да се искористи даночното ослободување, Друштвото мора да издвои дел од добивката од предходната година во износ кој се очекува да биде инвестиран во материјални и нематеријални средства во тековната година.

**М Резервирања**

Резервирањата се признаваат кога има сегашна законска или договорена обврска како резултат на минати настани, кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства за да се подмири обврската и кога може да биде направена реална проценка на износот. Резервирањата се утврдуваат преку дисконтирање на очекувани идни парични текови користејќи стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни претпоставки за временската вредност на парите и ризиците поврзани со обврската. Резервирањата се состојат од резервирања за јубилејни награди и отпремнина за пензионирање.

**3 Управување со ризици**

Активностите на Друштвото се изложени на различни видови ризици и заради тоа се потребни различни анализи, евалуации, прифаќање и раководење на одредено ниво на ризик. Целта на Друштвото е да постигне оптималност помеѓу ризикот и приносот и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти за финансискиот резултат на Друштвото.

Политиките за управување со ризик се дизајнирани на тој начин да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспоставуваат соодветни ризични лимити и контроли. Друштвото често ги ревидира политиките за управување со кредитен, пазарен, ликвидносен и оперативен ризик.



(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**3 Управување со ризици (продолжение)**

**A Кредитен ризик**

Управувањето со кредитен ризик во најголема мера е законски регулирано со ограничување на вложувањата на Друштвото во банкарски депозити и должнички хартии од вредност чиј издавач е Република Македонија.

Кредитниот ризик претставува веројатност дека издавачот на должничките инструменти и депозитите нема да биде во можност целосно или делумно да ги измири обврските во роковите на достасување.

Друштвото управува со кредитниот ризик на тој начин што ги вложува слободните парични средства само во законски дозволени инструменти.

Основни критериуми за избор на одделни видови инструменти се следните:

- Должнички инструменти: стапка на принос до доспевање (YTM), валута, траење и рок до доспевање.
- Депозити во банки:
  - Критериуми за избор на банка: се користи годишното рангирање на банките (Сектор за инвестиции) подготвено врз основа на годишни ревидирани финансиски извештаи;
  - Критериуми за избор на конкретен депозитен аранжман: стапка на принос – каматна стапка, вид на каматна стапка (фиксна или варијабилна), валута, рок до доспевање, посебни клаузули во договорот и сл.

Кредитниот ризик кај вложувањата во депозити, Друштвото го следи преку постојана анализа на способноста на банките да ги исполнат обврските кон Друштвото кои произлегуваат од договорот помеѓу договорените страни.

Менаџментот на Друштвото е на став дека со законските ограничувања и определбата да се чуваат хартиите од вредност на неопределен рок, со можност за нивно оттуѓување кога за тоа ќе се јави потреба може да управува со кредитниот ризик кај хартиите од вредност.

Со оглед на квалитетот на пласираните средства раководството на Друштвото не очекува некоја од договорените страни да не ги исполни обврските.

На денот на составување на Билансот на состојба, концентрацијата на кредитниот ризик е претставена преку долгорочни депозити кои се држат во НЛБ Банка АД Скопје, Охридска Банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Битола, Уни Банка АД Скопје и Халкбанк АД Скопје, краткорочни депозити кои се држат во Стопанска Банка АД Битола и Уни Банка АД Скопје, како и преку државни обврзници и записи издадени од Република Македонија.

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**3 Управување со ризици (продолжение)****A Кредитен ризик (продолжение)****A.1. Максимална изложеност на кредитен ризик пред давање колатерал или други кредитни зголемувања**

	Максимална изложеност	
	31 декември 2016	31 март 2017
Пласмани во банки - депозити	150.450.073,00	164.415.064,00
Хартии од вредност - Должнички инструменти	223.313.651,00	229.127.047,00
	<b>373.763.724,00</b>	<b>393.542.111,00</b>

Раководството е убедено во неговата способност да води контрола и да одржува минимална изложеност на кредитен ризик на Друштвото која произлегува од портфолиото на депозити и вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба.

**A.2. Анализа на финансиските инструменти според видот на каматната стапка**

	Фиксна каматна стапка	Варијабилна каматна стапка	Вкупно
Пласмани во банки – депозити	39.215.064,00	125.200.000,00	164.415.064,00
Хартии од вредност - Должнички инструменти	229.127.047,00		229.127.047,00
<b>Вкупно 31 март 2017</b>	<b>268.342.111,00</b>	<b>125.200.000,00</b>	<b>393.542.111,00</b>
Пласмани во банки – депозити	35.350.073,00	115.100.000,00	150.450.073,00
Хартии од вредност - Должнички инструменти	223.313.651,00		223.313.651,00
-			
<b>Вкупно 31 декември 2016</b>	<b>258.663.724,00</b>	<b>115.100.000,00</b>	<b>373.763.724,00</b>

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**3 Управување со ризици (продолжение)****A Кредитен ризик (продолжение)****A.3. Депозити и хартии од вредност**

Депозитите и хартиите од вредност се дадени подолу:

	31 декември 2016		31 март 2017	
	Хартии од вредност	Депозити во банки	Хартии од вредност	Депозити во банки
Ниту се достасани ниту оштетени	223.313.651,00	150.450.073,00	229.127.047,00	164.415.064,00
<b>Нето</b>	<b>223.313.651,00</b>	<b>150.450.073,00</b>	<b>229.127.047,00</b>	<b>164.415.064,00</b>

За целите на следење на кредитниот ризик, Друштвото ги анализира Депозитите врз основа на категоризација на банките која ја врши Народната банка на Република Македонија. Според категоризацијата, големи банки се банки со вкупна актива над 32,1 милијарди МКД, средни банки се банки со вкупна актива од 8 милијарди МКД до 32,1 милијарди МКД и мали банки се банки со вкупна актива помала од 8 милијарди МКД.

Друштвото има вложувања во депозити во големи, средни и мали банки како што е прикажано подолу:

	31 декември 2016	31 март 2017
Депозити во големи банки	60.950.073,00	75.815.064,00
Депозити во средни банки	89.500.000,00	88.600.000,00
Депозити во мали банки	-	-
	<b>150.450.073,00</b>	<b>164.415.064,00</b>

**A.4. Должнички инструменти**

Издавач на должничките инструменти е Република Македонија. На следнава табела е дадена анализа на должничките инструменти според нивниот издавач:

31 март 2017	Обврзници	Вкупно
Република Македонија	229.127.047,00	229.127.047,00
<b>Вкупно</b>	<b>229.127.047,00</b>	<b>229.127.047,00</b>
31 декември 2016	Обврзници	Вкупно
Република Македонија	223.313.651,00	223.313.651,00
<b>Вкупно</b>	<b>223.313.651,00</b>	<b>223.313.651,00</b>

Издавачот на должничките инструменти има ББ кредитен рејтинг за долгорочно задолжување според Fitch рејтинг агенцијата.

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**3 Управување со ризици (продолжение)****A Кредитен ризик (продолжение)****A.4 Должнички инструменти (продолжение)**

Финансиските инструменти, мерени по фер вредност, се прикажани во следните нивоа на хиерархија, врз основа на начинот на одредување на објективната вредноста. Ниво 1 – Државни обврзници кои имаат објективна вредност и активен пазар и Ниво 2 – објективната вредност се одредува врз основа на пазарни претпоставки. Во ниво 1 се класификувани обврзници за денационализација. Во ниво 2 се класификувани континуирани обврзници, кои немаат активен пазар, но може да бидат продадени со директни преговори со купувач на пазарот преку шалтер. Објективната вредност на овие инструменти е проценета врз основа на параметри како што се каматните стапки и дисконтираните идни парични текови, користејќи ги стапките кои се тековно важечки за должнички инструменти под слични услови, кредитниот ризик и периодот на доспевање.

<b>31 март 2017</b>	<b>Ниво 1</b>	<b>Ниво 2</b>	<b>Ниво 3</b>
Должнички инструменти - Државни обврзници	77.490.934,00	143.770.748,00	-
<b>Вкупно</b>	<b>77.490.934,00</b>	<b>143.770.748,00</b>	<b>-</b>

<b>31 декември 2016</b>	<b>Ниво 1</b>	<b>Ниво 2</b>	<b>Ниво 3</b>
Должнички инструменти - Државни обврзници	68.736.107,00	142.279.307,00	-
<b>Вкупно</b>	<b>68.736.107,00</b>	<b>142.279.307,00</b>	<b>-</b>

**A.5. Концентрација на ризикот на финансиските средства со кредитна изложеност***(a) Географски регион*

Следнава табела ја анализира кредитната изложеност по географски региони.

	<b>Држави од ЕУ</b>	<b>Европски држави кои не се членки на ЕУ</b>	<b>Република Македонија</b>	<b>Вкупно</b>
Пласмани во банки - депозити	-	-	164.415.064,00	164.415.064,00
Хартии од вредност - должнички инструменти	-	-	229.127.047,00	229.127.047,00
<b>31 март 2017</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>393.542.111,00</b>	<b>393.542.111,00</b>

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**3 Управување со ризици (продолжение)****A Кредитен ризик (продолжение)****A.5 Концентрација на ризикот на финансиските средства со кредитна Изложеност (продолжение)**

	Држави од ЕУ	Европски држави кои не се членки на ЕУ	Република Македонија	Вкупно
Пласмани во банки - депозити	-	-	150.450.073,00	150.450.073,00
Хартии од вредност- должнички инструменти	-	-	223.313.651,00	223.313.651,00
<b>31 декември 2016</b>	-	-	<b>373.763.724,00</b>	<b>373.763.724,00</b>

**Б Пазарен ризик**

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цените на капиталот и девизните курсеви ќе влијаат на приходите на Друштвото или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Друштвото ги проценува пазарните ризици и максималните загуби кои можат да се очекуваат, а кои се базираат на претпоставки за различни промени на пазарните услови. Раководството на Друштвото поставува граници за ризикот кој што може да се прифати и којшто редовно се следи.

**Б1 Валутен ризик**

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакции во странска валута. Изложеноста на валутен ризик, во најголема мера произлегува од вложувањата во финансиски инструменти, поточно должнички хартии од вредност, и се манифестира преку влијание на вредноста на хартиите од вредност деноминирани во странска валута кои се чуваат во портфолиото расположиви за продажба. Друштвото го следи и управува со валутниот ризик преку месечна анализа на портфолиото на Друштвото.

На 31 март 2017 година, Друштвото има средства и обврски искажани во ЕУР и УСД и тоа:

- државни обврзници во ЕУР или деноминирани во ЕУР во износ од 3.586.443,00 ЕУР вклучени во позицијата - хартии од вредност,
- побарувања за дадени аванси за услуги во странство во износ од 317,00 ЕУР вклучени во позицијата останати побарувања од купувачите,
- недоспеани камати на државни обврзници во износ од 70.837,00 ЕУР вклучени во позицијата – пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани,
- одложени даночни обврски во износ од 939 ЕУР, вклучени во позицијата долгорочни одложени даночни обврски.

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**3      Управување со ризици (продолжение)**

**Б      Пазарен ризик (продолжение)**

**Б1     Валутен ризик (продолжение)**

На 31 март ако курсот зајакне/ослабне за 5% во однос на ЕУР, а останатите променливи останат исти, капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за околу 11,3 милиони МКД, најмногу како резултат на курсните разлики на државни обврзници.

**Б2     Каматен ризик**

Ризикот од промена на каматните стапки е застапен кај активата на Друштвото, поточно кај вложувањата во депозити и хартии од вредност, наспроти пасивата каде во досегашното работење нема каматоносни обврски, или истите се незначителни.

Друштвото управува со каматниот ризик преку следење на трендовите на каматните стапки, пресметка и следење на просечните каматни стапки, проценка на идните движења на каматните стапки, адекватно структурирање на инвестирањата на слободните парични средства и склучување на договори со фиксни приноси.

Друштвото го следи каматниот ризик кај финансиските инструменти врз основа на месечните информации за структурата на портфолиото од аспект на висината на каматната стапка, видот на каматната стапка ( фиксна/варијабилна), видот на издавачот (поврзани/ неповрзани субјекти) како и просечната каматна стапка.

На 31 март 2017 година Друштвото нема каматоносни обврски, додека каматоносната актива се состои од државни обврзници со фиксна ефективна каматна стапка, долгорочни и краткорочни депозити со фиксна и варијабилна каматна стапка.

Просечната каматна стапка на депозитите на 31 март 2017 изнесува 3,27%.

Учеството на депозитите со фиксна каматна стапка во вкупните депозити заклучно со 31 март 2017 е 23,85%.

На 31 март доколку каматните стапки на депозитите со променлива каматна стапка се помали/поголеми за 0,5 пп а останатите променливи останат исти, добивката на Друштвото ќе се намали/зголеми за околу 626 илјади МКД.

**Б3     Ценовен ризик**

Друштвото е изложено на ценовен ризик поради промена на објективната вредност на должничките хартии од вредност – државни обврзници класифицирани во портфолиото расположливи за продажба. Ефектот од промената на објективната вредност директно не влијае на резултатот од тековното работење.

За управување со ризикот од промена на цената на инвестициите во должнички инструменти Друштвото го диверзифицира своето портфолио.

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**3 Управување со ризици (продолжение)**

**Б3 Ценовен ризик (продолжение)**

Ако цените на должничките хартии од вредност, за кои постои активен пазар (обврзници за денационализација), се зголемат/намалат за 0,5% на 31 март 2017 година, а сите други варијабли останат исти капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за околу 387 илјади МКД.

**В Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик претставува веројатност од случување на негативни настани кои ќе доведат до неможност Друштвото да ги исполнува достасаните обврски.

Друштвото има воспоставено постапка за управување со ликвидносниот ризик на месечно ниво и известува за месечната и кварталната ликвидносна позиција. Одржувањето на соодветно ниво на ликвидни средства е под влијание и на законските барања, односно барањата на регулаторот за одржување на задолжителни ликвидни средства во износ утврден како % од главнината на Друштвото.

Во досегашното работење Друштвото било во можност да ги подмири сите доспеани обврски. Сите финансиски обврски на Друштвото доспеваат во рок од една година по 31 март 2017, освен обврските по основ на долгорочни резервирања за бенефити на вработени и одложените даночни обврски.

**Г Оперативен ризик**

Оперативниот ризик е специфичен вид на ризик кој што настанува заради недостатоци или грешки при делувањето на внатрешните процеси, системи, луѓе или заради надворешни настани. Дефиницијата го вклучува и правниот ризик, а не го вклучува стратешкиот ризик и ризикот од губење на угледот (репутација).

Управувањето со оперативниот ризик е регулирано со Политиката за управување со ризици која пропишува методологија за идентификација, оценка, следење и совладување на оперативните ризици како и евиденција и известување за штетни настани од кои произлегуваат оперативни ризици во работењето на Друштвото.

**Д Објективна вредност**

Друштвото има финансиски средства кои вклучуваат парични средства и парични еквиваленти, депозити, должнички хартии од вредност расположливи за продажба и останати побарувања. Друштвото има финансиски обврски кои вклучуваат обврски кон добавувачи и други обврски.

Објективните вредности на овие финансиски инструменти не се материјално различни од нивната сметководствена вредност. Прикажаните вредности на паричните средства и парични еквиваленти, останатите побарувања, обврските кон добавувачи и останати обврски не се материјално различни од нивната објективна вредност како резултат на нивниот краток рок на достасување.

Должничките хартии од вредност расположливи за продажба се водат по објективна вредност со промени во објективна вредност евидентирани во капиталот. Поради тоа нивната сметководствена вредност е еднаква на нивната објективна вредност.

Депозитите имаат каматна стапка која е приближна на пазарната каматна стапка. Затоа нивната сметководствена вредност не е материјално различна од нивната објективна вредност.

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**4      Проценки при примена на сметководствените политики**

Друштвото врши проценки и претпоставки кои влијаат на презентираниите износи на средствата и обврските. Друштвото врши резервирања на трошоци кои се однесуваат на тековната година кои земајќи ги во предвид искуството од минатото, очекувањата за идните настани и влијанието на други фактори, се верува дека се разумни.

Информациите во врска со расудувањето направени од страна на менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во следниве белешки:

Белешка 3А – кредитен ризик – вреднување на финансиските инструменти.



**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Белешки кон финансиските извештаи****5 Приходи од управување со задолжителен/доброволен фонд**

	<b>Задолжителен фонд 31 март 2016</b>	<b>Задолжителен фонд 31 март 2017</b>
Приходи од надоместок од придонеси	19.518.774,00	19.619.746,00
Приходи од надоместок за управување	22.385.712,00	24.153.441,00
Приходи од надоместок за премин	-	-
	<b>41.904.486,00</b>	<b>43.773.187,00</b>
	<b>Доброволен фонд 31 март 2016</b>	<b>Доброволен фонд 31 март 2017</b>
Приходи од надоместок од придонеси	589.650,00	623.824,00
Приходи од надоместок за управување	1.021.738,00	1.431.132,00
Приходи од надоместок за премин	-	-
	<b>1.611.388,00</b>	<b>2.054.956,00</b>

**6 Расходи од управување со задолжителен/доброволен фонд**

	<b>Задолжителен фонд март 2016</b>	<b>Задолжителен фонд 31 март 2017</b>
Расходи за МАПАС	5.232.748,00	5.718.183,00
Расходи за чуварот на имот	3.343.207,00	3.982.527,00
Трошоци за трансакции	40.719,00	-
Трошоци за маркетинг	2.122.557,00	2.479.400,00
Трошоци за агенти	73.761,00	345.117,00
Останати трошоци за управување со фондот	291.334,00	286.635,00
	<b>11.104.326,00</b>	<b>12.811.862,00</b>
	<b>Доброволен фонд 31 март 2016</b>	<b>Доброволен фонд 31 март 2017</b>
Расходи за МАПАС	173.339,00	204.652,00
Расходи за чуварот на имот	213.231,00	295.266,00
Трошоци за трансакции	28.503,00	-
Трошоци за маркетинг	226.968,00	232.011,00
Трошоци за агенти	457.586,00	202.309,00
Останати трошоци за управување со фондот	13.170,00	12.867,00
	<b>1.112.797,00</b>	<b>947.105,00</b>

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Белешки кон финансиските извештаи****7 Трошоци за сировини и други материјали**

	<b>31 март 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Потрошени сировини и материјали	116.927,00	54.693,00
Потрошена енергија	280.839,00	237.224,00
Потрошени резервни делови и ситен инвентар	2.899,00	20.956,00
	<b>400.665,00</b>	<b>312.873,00</b>

**8 Трошоци за услуги**

	<b>31 март 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Поштенски, телефонски и интернет услуги	737.465,00	678.182,00
Услуги за одржување и заштита	885.342,00	851.733,00
Наемнини	1.445.871,00	1.458.891,00
Останати услуги	168.021,00	157.719,00
	<b>3.236.699,00</b>	<b>3.146.525,00</b>

**9 Плати и надоместоци на плата и останати трошоци за вработените**

	<b>31 март 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Трошоци за плати	9.898.143,00	10.121.498,00
Регрес за годишен одмор	185.278,00	191.667,00
Новогодишен надомест	204.444,00	213.333,00
Надомест за одвоен живот	64.216,00	-
Други лични примања по менаџерски договори	289.047,00	103.395,00
Трошоци за службени патувања	436.810,00	37.054,00
Трошоци за стручно образование	140.110,00	35.474,00
Доброволно пензиско осигурување	300.466,00	283.843,00
Останати трошоци за вработените	-	29.953,00
	<b>11.518.514,00</b>	<b>11.016.217,00</b>

**10 Останати трошоци од работењето**

	<b>31 март 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Банкарски провизии	47.309,00	50.167,00
Трошоци за осигурување	33.064,00	3.764,00
Правни, нотарски и ревизорски услуги	233.582,00	512.351,00
Услуги по договор за дело	940.502,00	420.744,00
Трошоци за репрезентација	67.566,00	89.397,00
Надоместоци на членови на НО	82.946,00	62.828,00
Такси, чланарини и други надоместоци	26.715,00	61.306,00
Даноци кои не зависат од резултатот	0,00	461,00
Останати неспомнати трошоци од работење	320.181,00	733.264,00
	<b>1.751.865,00</b>	<b>1.934.282,00</b>

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Белешки кон финансиските извештаи****11 Нематеријални средства**

<b>Набавна вредност</b>	<b>Софтвер и лиценци</b>
<b>Состојба на 01.01.2017</b>	<b>17.540.487,00</b>
Нови набавки	213.243,00
Расходување	-
<b>Состојба на 31.03.2017</b>	<b>17.753.730,00</b>
<b>Амортизација</b>	
<b>Состојба на 01.01.2017</b>	<b>14.633.212,00</b>
Амортизација за годината	256.302,00
Расходување	-
<b>Состојба на 31.03.2017</b>	<b>14.889.514,00</b>
<b>Сегашна вредност</b>	
<b>На 1 Јануари 2017</b>	<b>2.907.275,00</b>
<b>На 31 Март 2017</b>	<b>2.864.216,00</b>

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Белешки кон финансиските извештаи****12 Материјални средства**

	<b>Моторни возила</b>	<b>Компјутери</b>	<b>Мебел и останата опрема</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Набавна вредност</b>				
<b>Состојба на 01.01.2017</b>	<b>4.339.603,00</b>	<b>6.006.032,00</b>	<b>3.954.752,00</b>	<b>14.300.387,00</b>
Нови набавки	-	68.135,00	-	68.135,00
Расходување	(1.084.052,00)	-	-	(1.084.052,00)
<b>Состојба на 31.03.2017</b>	<b>3.255.551,00</b>	<b>6.074.167,00</b>	<b>3.954.752,00</b>	<b>13.284.470,00</b>

	<b>Моторни возила</b>	<b>Компјутери</b>	<b>Мебел и останата опрема</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Исправка на вредност</b>				
<b>Состојба на 01.01.2017</b>	<b>3.684.501,00</b>	<b>5.242.382,00</b>	<b>3.794.386,00</b>	<b>12.721.269,00</b>
Амортизација за годината	114.523,00	114.012,00	16.829,00	245.364,00
Расходување	(827.557,00)	-	-	(827.557,00)
<b>Состојба на 31.03.2017</b>	<b>2.971.467,00</b>	<b>5.356.394,00</b>	<b>3.811.215,00</b>	<b>12.139.076,00</b>

	<b>Моторни возила</b>	<b>Компјутери</b>	<b>Мебел и останата опрема</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Сметководствена вредност</b>				
<b>Состојба на 01.01.2017</b>	<b>655.102,00</b>	<b>763.650,00</b>	<b>160.366,00</b>	<b>1.579.118,00</b>
<b>Состојба на 31.03.2017</b>	<b>284.084,00</b>	<b>717.773,00</b>	<b>143.537,00</b>	<b>1.145.394,00</b>

На 31 март 2017 година Друштвото нема дадено материјални вложувања под залог.

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Белешки кон финансиските извештаи**

13 Финансиски средства расположиви за продажба	31 декември 2016	31 март 2017
<b>Расположиви за продажба:</b>		
Обврзници за денационализација РМ 09	1.094.366,00	1.112.947,00
Обврзници за денационализација РМ 10	6.317.193,00	6.365.488,00
Обврзници за денационализација РМ 13	6.241.572,00	7.584.851,00
Обврзници за денационализација РМ 14	34.485.408,00	35.455.953,00
Обврзници за денационализација РМ 15	20.597.568,00	26.971.695,00
Континуирана ДО2012/01-0317дк	4.497.750,00	-
Континуирана ДО2012/02-0617дк	11.969.755,00	12.011.898,00
Континуирана ДО2012/10-0917дк	3.997.742,00	4.011.127,00
Континуирана ДО2012/17-1117дк	4.998.953,00	5.015.060,00
Континуирана ДО2013/11-0418дк	4.986.885,00	5.004.840,00
Континуирана ДО2013/13-0518дк	6.981.528,00	7.006.270,00
Континуирана ДО2013/23-0718дк	4.488.640,00	4.504.135,00
Континуирана ДО2013/25-0818дк	3.999.163,00	4.012.766,00
Континуирана ДО2013/28-1018дк	13.995.123,00	14.042.071,00
Континуирана ДО2013/31-1118дк	14.996.213,00	15.045.506,00
Континуирана ДО2013/35-1218дк	1.994.588,00	2.001.048,00
Континуирана ДО2014/08-0319дк	1.993.387,00	2.000.564,00
Континуирана ДО2014/18-0824дк	2.000.162,00	2.007.016,00
Континуирана ДО2015/18-0525дк	14.491.312,00	14.542.175,00
Континуирана ДО2015/35-0825дк	2.000.539,00	2.007.402,00
Континуирана ДО2016/03-0131дк	39.886.363,00	40.020.660,00
Континуирана ДО2016/23-1031дк	5.001.204,00	5.018.074,00
Континуирана ДО2017/05-0132дк	-	1.504.964,00
Континуирана ДО2017/08-0332дк	-	4.015.172,00
	<b>211.015.414,00</b>	<b>221.261.682,00</b>

14 Дадени кредити, депозити и кауции	31 декември 2016	31 март 2017
Долгорочни депозити	122.600.000,00	128.200.000,00
	<b>122.600.000,00</b>	<b>128.200.000,00</b>

Долгорочните депозити се пласирани во:

- Охридска Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 години и каматна стапка од 3,35%.
- Уни Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 години и каматна стапка од 3,25% и 3,5%.
- Стопанска Банка АД Битола со оригинален рок на доспевање од 3 години и каматни стапки од 3,7% и 5,7%.
- НЛБ Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 и 5 години и каматни стапки од 2,35% и 2,75%.
- Халкбанк АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 2 години и каматна стапка од 3,6%.

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Белешки кон финансиските извештаи****15 Депозити и хартии од вредност – парични еквиваленти**

	<b>31 декември 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Депозит преку ноќ	350.073,00	2.215.064,00
Депозит со рок на доспевање до 3 месеци	-	2.000.000,00
	<b>350.073,00</b>	<b>4.215.064,00</b>

Депозитот преку ноќ е пласиран во НЛБ Банка АД Скопје со каматна стапка од 1%.  
Депозитот со рок на доспевање до 3 месеци е пласиран во Стопанска Банка АД Битола со каматна стапка 2,4%.

**16 Хартии од вредност кои се чуват до доспевање**

	<b>31 декември 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Државен запис Д32016/04-364	2.990.411,00	-
Државен запис Д32016/06-364	1.491.568,00	-
Државен запис Д32016/07а-357	3.973.646,00	3.998.609,00
Државен запис Д32016/14-364	1.966.597,00	1.978.954,00
Државен запис Д32016/20-363	1.876.015,00	1.887.802,00
	<b>12.298.237,00</b>	<b>7.865.365,00</b>

**17 Краткорочно орочени средства**

	<b>31 декември 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Краткорочни депозити	27.500.000,00	32.000.000,00
	<b>27.500.000,00</b>	<b>32.000.000,00</b>

Краткорочните депозити се пласирани во:

- Стопанска Банка АД Битола со оригинален рок на доспевање од 1 година и каматна стапка од 2,5%, 2,7% и 2,8%.
- Уни Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 1 година и каматна стапка од 2,9%.

**18 Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани**

	<b>31 декември 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Управувачка провизија	9.317.135,00	8.676.251,00
Недоспеана камата на државни обврзници	4.311.319,00	4.370.199,00
Недоспеана камата на депозити	585.217,00	821.297,00
	<b>14.213.671,00</b>	<b>13.867.747,00</b>

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Белешки кон финансиските извештаи****19 Запишан основен капитал кој е уплатен**

	<b>31 декември 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Акционерски капитал – обични акции	130.001.478,00	130.001.478,00
	<b>130.001.478,00</b>	<b>130.001.478,00</b>

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 март 2017 се состои од 21.200 обични акции (31 декември 2016 година: 21.200 обични акции). Номиналната вредност по акција изнесува ЕУР 100 искажана во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на издавањето на одобрието за работа на Друштвото.

Акциите носат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Секоја акција на имателот му обезбедува право на еден глас.

Акционер	Број на акции	Вредноста на акција во ЕУР	Вредност во ЕУР	Учество во %
Нова Љубљанска Банка д.д	10.812	100	1.081.200	51%
НЛБ Банка АД Скопје	10.388	100	1.038.800	49%
<b>ВКУПНО</b>	<b>21.200</b>		<b>2.120.000</b>	

**20 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти на Друштвото согласно член 3, став 5 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 4, став 12 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување се: НЛБ Банка АД Скопје, НЛБ Лизинг ДОО Љубљана, Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, како и членовите на клучниот менаџерски персонал. Состојбата на вкупните вложувања и вкупниот обем на остварени трансакции со поврзаните субјекти изнесуваат:

**НЛБ Банка АД Скопје**

<b>Побарувања и обврски</b>	<b>31 декември 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Парични средства и парични еквиваленти	360.842,00	2.249.241,00
Долгорочни депозити	25.600.000,00	25.600.000,00
Однапред пресметан приход по основ на камата на долгорочни и краткорочни депозити	41.770,00	38.008,00
Обврски спрема добавувачи (наем на деловен простор, режиски трошоци, одржување на објект под наем и сл.)	179.824,00	41.686,00

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Белешки кон финансиските извештаи****20 Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)**

Обврската спрема НЛБ Банка произлегува од фактурата со број 000629/17 наведена во табелата подолу.

**НЛБ Банка АД Скопје**

<b>Трошоци и приходи</b>	<b>31 март 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Надомести и провизии (за купопродажба на девизи, електронско банкарство, генерирање на изводи, водење на сметка и провизија за налози)	47.309,00	50.167,00
Наем на деловни простории	1.445.871,00	1.443.453,00
Трошоци за маркетинг активности	162.128,00	144.262,00
Негативни курсни разлики	3.780,00	5.290,00
Позитивни курсни разлики	68,00	103,00
Приходи од камати	763.895,00	167.120,00

<b>Други основи</b>	<b>31 декември 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
Пренос на средства за порамнување на трансакција – купување на обврзници	83.125.570,00	14.215.750,00
Префактурирање на режиски трошоци	1.329.904,0	283.908,00
Префактурирање на полиси за осигурување	769,00	-
Префактурирање на трошоци за репрезентација	15.597,00	-

**НЛБ Банка АД Скопје – трансакции во период 01.01.2017-31.03.2017**

<b>Основ за трансакцијата</b>	<b>По документ број</b>	<b>Датум на трансакцијата</b>	<b>Износ</b>
Префактурирање на режиски трошоци	000333/16	30.12.2016	7.370,00
Префактурирање на режиски трошоци	000334/16	30.12.2016	624,00
Трошоци за наем на деловен простор	000053/17	02.01.2017	480.557,00
Посредување при купување на ХВ		17.01.2017	86.953,00
Посредување при купување на ХВ		18.01.2017	935.648,00
Посредување при купување на ХВ		18.01.2017	1.789.231,00
Посредување при купување на ХВ		24.01.2017	1.500.900,00
Посредување при купување на ХВ		25.01.2017	253.117,00
Посредување при купување на ХВ		26.01.2017	1.500.000,00
Префактурирање на режиски трошоци	000087/17	26.01.2017	36.381,00
Трошоци за маркетинг активности	000096/17	27.01.2017	123.485,00
Префактурирање на режиски трошоци	000099/17	30.01.2017	1.453,00
Префактурирање на режиски трошоци	000104/17	31.01.2017	49.821,00
Префактурирање на режиски трошоци	000185/17	31.01.2017	1.577,00
Префактурирање на режиски трошоци	000210/17	31.01.2017	624,00



**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**20 Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)****НЛБ Банка АД Скопје – трансакции во период 01.01.2017-31.03.2017**

Основ за трансакцијата	По документ број	Датум на трансакцијата	Износ
Префактурирање на режиски трошоци	000243/17	31.01.2017	7.397,00
Трошоци за наем на деловен простор	000287/17	02.02.2017	482.221,00
Префактурирање на режиски трошоци	000332/17	20.02.2017	36.283,00
Префактурирање на режиски трошоци	000346/17	27.02.2017	48.816,00
Префактурирање на режиски трошоци	000351/17	28.02.2017	834,00
Префактурирање на режиски трошоци	000352/17	28.02.2017	278,00
Префактурирање на режиски трошоци	000353/17	28.02.2017	2.662,00
Префактурирање на режиски трошоци	000355/17	28.02.2017	2.662,00
Префактурирање на режиски трошоци	000442/17	28.02.2017	1.159,00
Трошоци за маркетинг активности	000453/17	28.02.2017	174.217,00
Префактурирање на режиски трошоци	000531/17	28.02.2017	624,00
Префактурирање на режиски трошоци	000532/17	28.02.2017	7.375,00
Трошоци за наем на деловен простор	000535/17	02.03.2017	480.675,00
Посредување при купување на ХВ		02.03.2017	288.069,00
Посредување при купување на ХВ		03.03.2017	1.324.839,00
Посредување при купување на ХВ		03.03.2017	1.500.516,00
Посредување при купување на ХВ		07.03.2017	4.002.400,00
Посредување при купување на ХВ		08.03.2017	780.433,00
Префактурирање на режиски трошоци	000558/17	13.03.2017	36.282,00
Трошоци за маркетинг активности	000583/17	17.03.2017	82.560,00
Посредување при купување на ХВ		20.03.2017	253.644,00
Префактурирање на режиски трошоци	000629/17	30.03.2017	41.686,00

**НЛБ Лизинг Љубљана – трансакции во период 01.01.2017-31.03.2017****НЛБ Лизинг Љубљана**

	31 декември 2016	31 март 2017
Побарувања за извршени услуги	80.877,00	-
Обврски за финансиски наем	90.496,00	-

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ**  
**Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**20 Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)**

	31 март 2016	31 март 2017
Трошоци за камати	7.520,00	-
Трошоци за предмет земен под финансиски наем	-	31.656,00
Приходи од продажба на предмет земен на финансиски лизинг	-	650.582,00

**НЛБ Лизинг Љубљана – трансакции во период 01.01.2017-31.03.2017**

Основ за трансакцијата	По документ број	Датум на трансакцијата	Износ
Фактурирање на трошоци за предмет земен под финансиски наем	17010000945	05.01.2017	6.654,00
Фактурирање на трошоци за предмет земен под финансиски наем	170010015130	31.01.2017	3.077,00
Фактурирање на трошоци за предмет земен под финансиски наем	1702001275	07.02.2017	17.313,00
Фактурирање на трошоци за предмет земен под финансиски наем	17020010343	17.02.2017	4.612,00
Продажба на предмет земен на финансиски лизинг	36393/14	23.02.2017	650.582,00

**Нова Љубљанска Банка д.д Љубљана**

	31 декември 2016	31 март 2017
Префактурирање на трошоци	9.222,00	-
Вкупните надомести на членовите на Надзорниот одбор, кои не се вработени во Друштвото се како што следува	31 март 2016	31 март 2017
Надомести за членови на Надзорен одбор (надворешни лица)	82.946,00	62.828,00

**21 Обврски по основ на оперативен лизинг**

Обврските по основ на оперативен лизинг произлегуваат од договорите за оперативен лизинг со поврзаната страна НЛБ Банка АД Скопје.

	31 декември 2016	31 март 2017
До една година	3.363.500,00	1.922.000,00
Од една година до пет години	-	-
Над пет години	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>3.363.500,00</b>	<b>1.922.000,00</b>

**НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД АД СКОПЈЕ****Белешки кон финансиските извештаи за периодот 01.01.2017 - 31.03.2017**

(сите износи се прикажани во денари освен доколку не е поинаку наведено)

**22 Обврски по основ на финансиски лизинг**

Обврските по основ на финансиски лизинг произлегуваат од договорите за финансиски лизинг со поврзаната страна НЛБ Лизинг Љубљана.

	<b>31 декември 2016</b>	<b>31 март 2017</b>
До една година	90.496,00	-
Од една година до пет години	-	-
Над пет години	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>90.496,00</b>	<b>-</b>